



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №. 62324. — Поштарина платена во готово.

Петак, 6 јули 1945

БЕОГРАД

БРОЈ 47

ГОД. I

Цена 3.— дин. од табак. — Преплата за второто полугодие на 1945 год. дин. 350.— — Редакцијата: Бранкова №. 20. — Телефоните: 20-426 и 20-427.

422.

На основание на членот 4 на Решението за Врховното законодателно и извршно народно претставително тело на Југославија, како времен орган на народната власт во Југославија за време народно-ослободителната војна, Президиумот на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија доносује

ЗАКОН

ЗА ДАВАЊЕ АМНЕСТИЈА И ПОМИЛУВАЊЕ

Член 1

Право на помилување и право на амнестија по кривичите кои се судат по законите на Демократска Федеративна Југославија или биле пресудени по законите на Југославија до 6 април 1941 година, врши Президиумот на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија.

Член 2

Постапак за помилување и за амнестија може да се покрене по службена должност или по молба макар на које лице.

Член 3

Молбите за помилување или за амнестија се упатујат на Президиумот на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија преку судот који ја изрекол пресудата во првиот степен. На овој суд ќе се праћат и молбите за помилување или за амнестија предадени на друго државно учреждение. Молбата за помилување или за амнестија, која ја предава осуденикот на старешината на затворот или заведенијето или на командата на логорот за присилна работа, старешината ќе ја испрати без одложуење такубере на наведениот суд со својето мислење за поведението и здравјето на осуденикот.

Член 4

Судот кому молбата за помилување или за амнестија е предадена, е должен без одложуење да ја упати молбата со својето мислење на надлежниот земски Министер за правосудство. Министер за правосудство ја спроведуе без одложуење овака прианата молба на решение на Президиумот на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија које може пред доносуење решението да сака од Јавниот обвинител на Демократска Федеративна Југославија мислење за законитоста на пресудата.

Член 5

Во процесот за помилување или за амнестија, покрената по службена должност, нее потребно да се сака мислење на напред наведените учреждения.

Член 6

Покренуење постапакот за помилување или за амнестија по службена должност можат да предложат на Президиумот на Антифашисткото векје на

народното ослободуење на Југославија Президиумот на сојузната влада, преседателствата на врховните федерални законодателни тела и Јавниот обвинител на Демократска федеративна Југославија.

Член 7

Указите за помилување или за амнестија се објавујат преку „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

Член 8

Престанујат да важат пораните прописи кои се во противност со овој Закон.

Член 9

Овој Закон влегује во сила кога се објави во Службениот лист на Демократска федеративна Југославија.“

Во 5 јули 1945 година

Београд

Президиум

на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

Секретар,
М. Перуничкић, с. р.

Претседател,
Др. И. Рибар, с. р.

423.

На основание на членот 4 на Решението за Врховното законодателно и извршно народно претставително тело на Југославија, како времен орган на народната власт во Југославија за време народно-ослободителната војна, Президиумот на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија доносује

ЗАКОН

ЗА РЕШУЕЊЕ РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ

Член 1

Работните процеси се оние процеси кои настапујат од работните одношенија по меѓу работниците (намештениците) и работодаделот во часните, задружните и државните претпријатиа.

Член 2

Работните процеси ги решавајат работните судови. За решуење на работните процеси е надлежен во првиот степен, не обзирајќи се на вредноста на процесот, народниот околијски суд како работен суд.

Против пресудата на првостепениот суд е дозволена во рок од 3 дена жалба на народниот окружни суд чија пресуда е правоснажна.

Жалбата се предава на првостепениот работен суд писмено или усмено во записник.

Член 3

Месната надлежност на судот се одредује според местото каде работата се обавуела или имала да се обави, или според местото каде се навођа пословницата на претпријатието, или според местото на заклучениот договор.

Член 4

Народните околијски и окружни судови како работни судови решавајат работни процеси во вехата од 3 члена.

Претседателот на првостепениот работен суд е еден од членовите на судот (постојан судија), кого го одредује претседателот на народниот околиски суд за една година дена. Другите два члена на првостепениот работен суд се присудители на дотичниот суд.

Народниот окружни работен суд, који суди по жалбите, се состоји од тројце судији, који ги одредује Претседателот на народниот окружни суд за една година дена.

Член 5

Работниот суд по службена должност претходно ќе проба поравнуење по меѓу странките. Ако дојде до поравнуење, судот за тоа ќе сочини кратак записник који останује во судскиот спис. Препис на записникот судот ќе издава само на изрично посакуење на една или на обете странки.

Процесот пред работниот суд е брз и усмен. Тужбата може да се поднесе писмено или усмено во записник при првостепениот работен суд.

Судот решује на основании на слободна оценка на понудените, присобраните и проведените доказ.

Судот ќе отфрли предложенијата со који процесот без потреба би се одолговлачил.

Судот може да нареди да се некој доказ по службена должност прибави и проведе, до колку смета да е потребен поради изнајдуење материјалната вистина.

Член 6

Судот може по предложението, а и по службената должност, да доносује една или повеќе временни наредби во течение на процесот, ако смета да без тоа интересите на странките би биле угрожени.

Приговорите и жалбите против времените наредби се решавајат со пресуда за главната ствар.

Член 7

Пресудата на првостепениот работен суд е извршна по истечуење на рокот од 3 дена по усменото прогласуење односно по доставата на преписот на пресудата, који мора на изосталата странка да се постави во рок од 24 часа по прогласуењето.

Жалба на пресудата на првостепениот работен суд се подносује во рок од 3 дена по прогласуењето или по доставата на странките, а првостепениот работен суд е должен да ја реши жалбата најдоцна во рок од 5 дена.

Член 8

Во процесот пред работните судови не се плаћа никаква такса.

Член 9

Со денот на влегуење во сила на овој Закон престанујат да важат сите прописи који се во противност со одредбите на овој Закон.

Започнатите а нерешените работни процеси ќе отпочнат и ќе ги довршат работните околиски судови надлежни по овој Закон, по новата тужба на тужителот.

Член 10

Сојузниот Министер за социјална политика во согласност со сојузниот Министер за правосудство ќе издава, спрема потреба, напаствија по овој Закон.

Член 11

Овој Закон влегује во сила кога се објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“.

5 јули 1945 година
Београд

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

Секретар,
М. Перуничкић, с. р.

Претседател,
Др. И. Рибар, с. р.

424.

УРЕДБА

ЗА УКИНУЕЊЕ ВОЈНАТА ЦЕНЗУРА НАД ЦИВИЛНАТА ПОШТА ВО ВНАТРЕШНОТО СООПШТЕНИЕ

Член 1

Се укинује војната цензура над цивилната пошта и депеши во внатрешното соопштение на целата државна територија на Демократска федеративна Југославија.

Член 2

Се ставујат ван сила прописите на Уредбата за војна цензура од 13 новембар 1944 година донесени на основание на одлуката на Врховниот Штаб НОВ и ПОЈ, во колку се односујат на војната цензура над цивилната пошта и депеши во внатрешното соопштение.

Член 3

Оваја Уредба влегује во сила со денот на нејзиното објавуење.

2 јули 1945 година
Београд

Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

425.

На основание на чл. 13 на Законот за курсевите за повлачуење окупацијските новчаници и за регулирање задолженијето на подручијето на Хрватска и на чл. 14 на Законот за курсевите за повлачуење лирските бонови и окупацијските новчаници и за регулирање задолженијата на паричните подручја на италијанската лира, германската марка и пенгата (Словенија).

РЕШЕНИЕ

ДА НАПАТСТВИЕТО ЗА ПРИМЕНА НА РАБОТИТЕ ЗА ОСИГУРУЕЊЕ ПРОПИСИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУРСЕВИТЕ ЗА ПОВЛЕЧУЕЊЕ ОКУПАЦИЈСКИТЕ НОВЧАНИЦИ И ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ЗАДОЛЖЕНИЈАТА ВАЖИ И ЗА ПОДРУЧИЈЕТО НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА

решавам:

да напатствието за примена на работите на осигурување прописите на Законот за курсевите за повлачуење окупацијските новчаници и за регулирање задолженијата (VII бр. 2370 од 28 мај 1945 година — „Службен лист“ бр. 37) важи и за подручијето на Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија.

VII бр. 3359

2 јули 1945 година
Београд

Министер за финансији,
Ср. Жујовић, с. р.

426.

На основанне на чл. 14 на Законот за исплата потврдите издадени при сменуењето на окупацијските новчаници и за располагање со сакањата на врзаните сметки давам трето

НАПАТСТВИЈЕ

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА ПОТВРДИТЕ ИЗДАДЕНИ ПРИ СМЕНУЕЊЕТО ОКУПАЦИЈСКИТЕ НОВЧАНИЦИ И ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО САКАЊАТА НА ВРЗАНИТЕ СМЕТКИ

Со чл. 2

При потврдите, кои се издадени само на име, без означување на занимањето на притежателот, одбиците за Фондот има да се извршат по чл. 2 тач. 3) В.

Доколку притежателот со удостоверение на надлежност местен народен одбор докаже да е сопственик на претпријатието, од чије работење исклучително потечује износот, на који потврдата је издадена, одбиците има да се извршат по чл. 2 тач. 3) А (ако е неговото претпријатие производствено), односно по чл. 2 тач. 3) Б (ако неговото претпријатие неје производствено).

VII бр. 3360

2 јули 1945 година
БеоградМинистер за финансији,
Ср. Жујовић, с. р.

427.

По укажаната потреба, а на основание на чл. 13 на Законот за курсеви за повлекуење окупационите новчаници и за регулирање задолженијата на подручје Босна и Херцеговина, давам

НАПАТСТВИЈЕ

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЧЛ. 12 НА СТАВОТ ВТОРИОТ НА ЗАКОНОТ ЗА КУРСЕВИ ЗА ПОВЛАСУЕЊЕ ОКУПАЦИЈСКИТЕ НОВЧАНИЦИ И ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ЗАДОЛЖЕНИЈАТА НА ПОДРУЧИЈЕ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

За изречуење казните по кривичните престапленења спомнати во чл. 8 на ставот 4 на Законот за курсеви за повлекуење окупационите новчаници и за регулирање задолженијата на подручје Босна и Херцеговина надлежни се народните судови.

VII бр. 3361.

21 јуни 1945 година
БеоградМинистер за финансији,
Сретен Жујовић, с. р.

428.

По укажаната потреба, а на основание на чл. 14 на Законот за курсеви за повлекуење лирските бонови и окупацијските новчаници и за регулирање задолженијата на паричните подручја на италијанската лира, германските марки и пенги (Словенија) давам

НАПАТСТВИЈЕ

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЧЛЕНОТ 13 НА СТАВОТ ВТОРИ НА ЗАКОНОТ ЗА КУРСЕВИ ЗА ПОВЛАСУЕЊЕ ЛИРСКИТЕ БОНОВИ И ОКУПАЦИЈСКИТЕ НОВЧАНИЦИ И ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ЗАДОЛЖЕНИЈАТА НА ПАРИЧНИТЕ ПОДРУЧИЈА НА ИТАЛИЈАНСКИТЕ ЛИРИ, ГЕРМАНСКИТЕ МАРКИ И ПЕНГИ (СЛОВЕНИЈА)

За изречуење казни по кривичните престапленења спомнати во чл. 9 на ставот последни на Законот за

курсеве за повлекуење лирските бонови и окупационите новчаници и за регулирање задолженијата на паричните подручја на италијанската лира, германската марка и пенга (Словенија) се надлежни народните судови.

VII бр. 3362

26 јуни 1945 година
БеоградМинистер за финансији,
Сретен Жујовић, с. р.

429.

По укажаната потреба, а на основание на чл. 14 на Законот за курсеви за повлекуење окупацијските новчаници и за регулирање задолженијата давам

ЗАДОЛЖНО ТОЛКУВАЊЕ

НА ЧЛ. 9 НА ПОСЛЕДНИОТ СТАВ И НА ЧЛ. 13 НА СТАВОТ 2 НА ЗАКОНОТ ЗА КУРСЕВИТЕ ЗА ПОВЛАСУЕЊЕ ОКУПАЦИЈСКИТЕ НОВЧАНИЦИ И ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ЗАДОЛЖЕНИЈАТА

1) Под „државната благајна” во смисл на последниот став чл. 9 на Законот за курсевите за повлекуење окупацијските новчаници и за регулирање задолженијата треба да се смета Главната државна благајна на Министерството за финансији на Демократска федеративна Југославија.

2) За изречуење казните по кривичните престапленења спомнати во чл. 13 став 2 на Законот за курсевите за повлекуење окупацијските новчаници и за регулирање задолженијата се надлежни народните судови.

VII бр. 2797

21 јуни 1945 година
БеоградМинистер за финансији,
Сретен Жујовић, с. р.

430.

По укажаната потреба, а на основание на чл. 15 на Законот за курсевите за повлекуење окупационите новчаници и регулирање задолженијата давам

ЗАДОЛЖНО ТОЛКУВАЊЕ

НА ЧЛ. 7 НА ПОСЛЕДНИОТ СТАВ И НА ЧЛ. 14 НА СТАВОТ 2 НА ЗАКОНОТ ЗА КУРСЕВИТЕ ЗА ПОВЛАСУЕЊЕ ОКУПАЦИОНИТЕ НОВЧАНИЦИ И ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ЗАДОЛЖЕНИЈАТА

1) Под „државната благајна” во смисл на последниот став на чл. 9 на Законот за курсеве за повлекуење окупацијските новчаници и за регулирање задолженијата треба да се разбере Главната државна благајна на Министерството за финансији на Демократска федеративна Југославија.

2) За изречуење казните по кривичните престапленења спомнати во чл. 13 на ставот 2 на Законот за курсеве за повлекуење и заменуење окупацијските новчаници се надлежни народните судови.

VII бр. 2578

21 јуни 1945 година
БеоградМинистер за финансији,
Сретен Жујовић, с. р.

431.

Поедините окружни и околиски-народни одбори сметат да одредбите чл. 3 Уредба за откупуење волна од 4 мај 1945 година, која е објавена во „Службени лист“ бр. 30 од 8 мај 1945 година, имат да се разбират така, да при засметуење количината на волната за предавање има најпрво да се одбије 5 грла, а после за секој член на фамилијата по два грла, и само од останатиот број на овците има да се предаде волна.

Пошто такво становиште не одговара ни со слово ни со дух на одредбата на чл. 3 на Уредбата за откупуење волна, Министерот за трговија и снабдуење на сојузната влада дава следно

ТОЛКУВАЊЕ

НА ОДРЕДБИТЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОТКУПУЕЊЕ ВОЛНА

1) Сопствениците до 5 грла во опште несе должни да предават волна, туку можат волната од тија овци да ја употребат за своји сопствени потреби.

2) Сопствениците од 5 грла па натака можат да ја задржат волната само по два грла на секој член на фамилијата, додека останалата волна мора да се предава на овластениот откупувач на волната.

Примери: Сопственик на 9 овци со 2 члена на фамилијата (дакле со сопственикот заедно 3 члена) има да ја задржи за својата сопствена потреба волната од 6 овци, додека волната од останалите 3 овци има да ја предаде. Сопственик со 12 овци со 5 члена на фамилијата ($1 + 5 = 6 \times 2 = 12$) може да ја задржи волната од сите 12 овци за своји сопствени потреби. Сопственик на 12 овци со 3 члена на фамилијата ($3 + 1 = 4 \times 2 = 8$) може да ја задржи волната од 8 овци за своји сопствени потреби, додека волната од останалите 4 овци има да ја предаде.

Бр. 3797

4 јули 1945 година
БеоградМинистер за трговија и снабдуење,
инж. Никола Петровиќ, с. р.

432.

ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВРШЕЊЕ СТРМНИТЕ ЖИТА НА РОДОТ 1945 ГОДИНА

Во Решението за вршење стрмните жита на родот 1945 година од 23 јуни 1945 година бр. 3055, објавено во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија“ бр. 46 од 3 јули 1945 година, се предвидени општинските народни власти како контролни органи над вршидбата на оваја стрмни жита.

Меѓутоа, како во извесните делови на државата не постојат више општински народни власти, тоа со оваа горното Решение се исправује во толку, што надзорот над вршидбата на стрмните жита, таму дека не постојат општински народни власти, односно општински народни одбори, ке вршат околските народни одбори.

Се препоручује на сите надлежни органи на народните власти да оваја исправка ја примат во знаење и по неја да постапат.

Бр. 3715

3 јули 1945 година
БеоградМинистер за трговија и снабдуење,
инж. Никола Петровиќ, с. р.

433.

Пошто „Фондот за обнова на земјата и помоќ на пострадалите крајеви“, на основание на членот 1 на Правилникот за неговото раковоње, се води при Државната хипотекарна банка во Београд, тоа, во интерес на полесна и по правилна работа се дава следно

НАПАТСТВИЈЕ ВО ВРСКА СО УПЛАТИТЕ ВО „ФОНДОТ ЗА ОБНОВА НА ЗЕМЈАТА И ПОМОЌ НА ПОСТРАДАЛИТЕ КРАЈЕВИ“

1) Уплатите во полза на овај Фонд да се вршат преку чековната сметка при Поштенската штедилница бр. 62155 која гласи: „Државна хипотекарна банка на Демократска федеративна Југославија — Фонд за обнова на земјата и помоќ на пострадалите крајеви, Београд“.

2) Државната хипотекарна банка Београд, напечатила е уплатници за оваја чековна сметка и истите, на посакуење, веднага ги пракја на сите институции који вршат обустави во полза на овој Фонд. На грбот на уплатницата укрлатко се означени сортите на приходите на Фондот предвидени со членот 2 на Законот за Фондот, и при пракјањето парите, секоја сорта на приходот треба да се унесе точно во соодветната линија.

3) Доколку на грбот на уплатницата можат да се унесат сите потребни сведенија, тогај не е потребно да се пракја посебан акт на банката.

4) Кога се пракјат пари наплатени од поголем број лица, истите да се испратаат со една уплатница со тоа, на банката со посебна пошта веднага да се достави список со следните рубрики: реден број, името од кого е обуставата извршена, местото, износот и сортата на приходот. На крајот на списокот да се назначи на кој датум е извршена уплатата.

5) Банката нема да потврдује примањето на парите, туку признаницата со чековната уплатница ке служи како доказ да е уплатата извршена во полза на Фондот.

6) Уплатите во полза на Фондот можат да се вршат и со вирман преку паричните институции.

В бр. 5059. — Од Министерството за финансији, 29 јуни 1945 година.

434.

ОТВАРАЊЕ ПОШТА ВО УГРИНОВЦИ

Со Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони 1 бр. 3706 од 25 јуни 1945 година е отворена државна пошта, телеграф и телефон VI ред во местото Угриновци, на територија на Дирекцијата за поштата, телеграфите и телефоните во Београд.

Бр. 3706/45. — Од Министерството за пошти, телеграфи и телефони, 26 јуни 1945 година.

435.

ПОВЛЕЧУЕЊЕ ОД ПРОМЕТОТ ФРАНКО И ПОРТО МАРКИ

Со Решението на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 5649 од 26 јуни 1945 година се повлекујат од промет и губат франкаатурна вредност со денот 31 јули т. г. оваја поштенски марки:

I. Франко марки

А) I времено издавање од две вредности:

- 1) окупациска марка од 3 динари со сликата на манастирот Љубостиња, светло црвена боја, со увеличена вредност на 5 динари; и
- 2) окупациска марка од 7 динари со сликата на манастирот Жича, пепелава боја, со увеличена вредност на 10 динари.

Преку овија марки е ставен отисок на новиот државен грб и натпис „Демократска федеративна Југославија“ и превучени се со заштитна мрежа, а бојата им останала истата.

Б) II времено издавање од три вредности:

- 1) окупациска марка од 3 динари со сликата на манастирот Љубостиња, светло црвена боја, со увеличена вредност на 5 динари;
- 2) окупациска марка од 7 динари со сликата на манастир Жича, пепелава боја, со увеличена вредност на 10 динари; и
- 3) окупациска марка од 4 динари со сликата на манастир Сопотани, ултра марин боја, со увеличена вредност на 25 динари.

Преку овија марки е ставен отисок на новиот државен грб и натпис „Демократска федеративна Југославија“, а бојата им останала иста.

В) редовно издавање од четири вредности во окупациски динари со ликот на Маршалот Тито и тоа:

- 1) марка од 5 динари зелена боја;
- 2) марка од 10 динари црвена боја;
- 3) марка од 25 динари љубичаста боја; и
- 4) марка од 30 динари темно модра боја.

II. Порто марки

А) I времено издавање од две вредности:

- 1) окупациска порто марка од 10 динари, црвена боја, на белото поле е утиснат новиот државен грб, а околу ставен натпис „Демократска федеративна Југославија“.
- 2) окупациска порто марка од 20 динари темно модра боја. На белото поле е утиснат новиот државен грб, а околу ставен натпис „Демократска федеративна Југославија“.

Пуштање во промет горе наведените марки е објавено во „Службениот лист“ Бр. 43 од 22 јуни 1945 година.

М. бр. 6649/45. — Од Поштенското одделение на Министерството за пошти, телеграфи и телефони, 28 јуни 1945 година, Београд.

ДЕКРЕТИ

ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Со решение на Јавниот обвинител на Демократска федеративна Југославија П. бр. 209/45 од 19 јуни 1945 година, на предлог на Обласниот народен одбор на Косово и Метохија, а на основание на членот 5 на Решението на Президиумот на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија за востановување и надлежност на Јавниот обвинител на Демократска федеративна Југославија, е назначен за Јавни обвинител на Косово и Метохија Али Шукрија, досегашен окружни начелник на ОЗНА.

Со решение на Јавниот обвинител на Демократска федеративна Југославија П. бр. 178/45 од 1 јуни 1945 година, на предлог на Претседателството на Словенскиот народноослободителен Свет, а на основание на чл. 5 на Решението на Президиумот на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија за востановување и надлежност на Јавниот обвинител на Демократска федеративна Југославија, е назначен за Јавни обвинител на Словенија мајорот Јернеј Станет, бивши претседател на Више војно судско веќе при Главниот штаб на Словенија.

Со решение на Јавниот обвинител на Демократска федеративна Југославија П. бр. 195/45 од 19 јуни

1945 година, на предлог на Президиумот на народното Собрание на Македонија, а на основание на членот 5 на Решението на Президиумот на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија за востановување и надлежност на Јавниот обвинител на Демократска федеративна Југославија, е назначен за Јавни обвинител на Македонија потполковникот др. Кирил Миљовски, вејник на АВНОЈ и на народното Собрание на Македонија.

МИНИСТЕРСТВО ЗА СООПШТЕНИЈА

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 1987 од 27 април 1945 година поставен е Шулериј З. Драгутиќ, за чувар на пругата 6 секција за одржување пругата Београд во времено својство со припадности на званичник 2 категорија 2 група 1 периодска повишица.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 1929 од 27 април 1945 година, поставен е Велики Васиље за контролор при економатот на Дирекцијата на државните железници Београд во времено својство со припадности 7 положајна група.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2141 од 2 мај 1945 година, поставен е Кузмановић В. Радован за кочничар при станицата Београд во времено својство со припадности на званичник 2 категорија 3 група.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2121 од 2 мај 1945 година, поставен е Арангеловић Јован за кочничар при станицата Београд во времено својство со припадности на званичник 2 категорија 2 група.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2133 од 2 мај 1945 година, поставен е Ѓорѓевић Спасоје за вратар при станицата Београд во времено својство со припадности на званичник 2 категорија 2 група.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2128 од 2 мај 1945 година, поставен е Миљковић Ј. Војислав за кочничар при станицата Београд во времено својство со припадности на званичник 2 категорија 2 група 1 периодска повишица.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2134 од 2 мај 1945 година, поставен е Шкјопуловић М. Станоје за чувар на пругата при 9 секција за одржување пругата Зајечар во времено својство со припадности на званичник 2 категорија 2 група 1 периодска повишица.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2136 од 2 мај 1945 година, поставен е Цокиќ Ж. Радован за чувар колите при станицата Београд во времено својство со припадности на служител 1 група.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2123 од 2 мај 1945 година, поставен е Николић К. Влајко за чувар на пругата при 4 секција за одржување пругата Ниш во времено својство со припадности званичник 2 категорија 1 група. 1 периодска повишица.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2135 од 2 мај 1945 година, поставен е Исаковић Г. Светозар за чувар станицата — служител при станицата Краљево со припадности на служител 2 група 3 периодска повишица.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2129 од 2 мај 1945 година, поставен е Новковић Гј Вукосава за советник при економатот на Дирек-

цијата на државните железници Београд во времено својство со припадности на чиновник 4 полагајна група 2 степен.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2132 од 3 мај 1945 година, поставен е Антић М. Милорад за виши надзорник на пругата при 10 секција за одржување пругата Ваљево во времено својство со припадности на чиновник 7 полагајна група 2 периодска повишица.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2132 од 2 мај 1945 година, отпуштен е од службата Црногорац Петар, виши пристав 7 полагајна група со тоа да губи сите спечалени права со денот на напуштање должности, т. е. 16 октомври 1944 год.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2221 од 10 мај 1945 година, преместени се по молба од Дирекцијата на државните железници Београд во Дирекцијата на државните железници Нови Сад: Митровић Милосав, виши контролор 6 полагајна група станица Зајечар; Дукић Драган, соопштени чиновник 9 полагајна група станица Чачак; Јанковић Милан, званичник 2 категорије 1 групе надзорник на скретницата на станицата Грделица; Гјурић Ј. Трифун, званичник 2 категорија 3 група станица Трбушани; Антић Бранко, стален работник в. д. скретничар на станицата Прахово—Пристаниште; Јовановић Ненад, служител 1 група вратар на станицата Обреновац; Ајдиновић Станко, помокјни надзорник X полагајна група 3 секција за одржување пругата Јагодина; Освалд Милорад, времени работник в. д. надзорник на пругата на 2 секција за одржување пругата Топчидер; Станков Србислав, времени работник в. д. надзорник приправник 3 секција за одржување пругата Јагодина; Милвојевић Стеван, канцелариски званичник 2 категорија 1 група за одржување пругата Београд; Мирковић Момчило, званичник 2 категорија 3 група десетар на пругата на 6 секција за одржување пругата Зајечар; Поповић Живојин, редовен работник в. д. чувар на пругата Приштина; Јаничек Марко, редовен работник-часовничар, работилница за мостови и осигурителни постројења Црвени Крст; Тасић Илија, помокјни возовога 10 полагајна група на ложионичката испостава Љубиќ, и Тодоровић Петар, подмашиновога-званичник 1 категорија 3 група ложионичката Црвени Крст.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2209 од 10 мај 1945 година, преместен е по молба Пајкић Мирко, редовен работник в. д. машиновога во ложионичката Београд во Дирекцијата на државните железници Сарајево.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2206 од 10 мај 1945 година, отпуштен е од службата Ристић В. Данило, виши контролор 6 полагајна група на ложионичката испостава Љубиќ, со тоа да губи сите спечалени права со денот на напуштањето должности, т. е. 3 декември 1944 година.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2206 од 10 мај 1945 година, отпуштен е од државна служба Јовановић П. Миодраг, помокјни надзорник на електричните постројења 10 полагајна група на ложионичката испостава Љубиќ со тоа да ги губи сите спечалени права со денот на напуштање должноста, те 3 декември 1944 година.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2206 од 10 мај 1945 година, отпуштен е од државна служба Илић С. Вељко, виши контролор 6 полагајне групе на ложионичката испостава Љубиќ, со тоа да ги губи сите стечени права со денот на напуштањето должности, т. е. 3 декември 1944 година.

Со Решението на Министерот за соопштениа бр. 2177 од 10 мај 1945 година, поставен е арх. Магјаревић Тихобран за виши советник при Градежно

оделение при Дирекцијата на државните железници Београд во времено својство со припадности на чиновник 4 полагајна група 1 степен.

Со Решението на директорот на Дирекцијата на државните железници Београд бр. 12035 од 10 мај 1945 година, преместени се по молба: Јовановић А. Светозар, помокјни возовога 10 полагајна група станица Кјуприја во станица Ниш; Шиниковић Обрен званичник 2 категорија 2 група станица Ужице за в. д. возовога во станица Београд; Младеновић Д. Никодије, званичник 2 категорија 3 група станица Јагодина за скретничар во станица Багрдан и Костић М. Драгиша, званичник 2 категорија 3 група станица Зајечар за кондуктер во станица Крушевац; по потреба на службата: Пешић С. Александар, соопштителни чиновник 9 полагајна група станица Лесковац за соопштителни чиновник во станица Приштина; Флорић Гј. Војислав, званичник 2 категорија 3 група станица Прахово—Пристаниште за в. д. кондуктер во станица Зајечар и Томић Х. Михаило, времени работник станица Крушевац за телеграфист во станица Младеновац.

Со Решението на директорот на Дирекцијата на државните железници бр. 16420 од 16 мај 1945 година се преместени по потреба на служба: Кошќиќарић Б. Милан, виши контролор 6 полагајна група станица Чачак за станичен благајник во станицата Лајковац; Кујовић П. Драгољуб, соопштителен чиновник 8 полагајна група станица Паланка за оправник на возовите во станицата Раља; Бабић Б. Војислав, чиновнички приправник станица Топчидер за отпраивник на возовите во станицата Рипањ; Михаиловић Г. Душан, прометник 9 полагајна група станица Доња Кјуприја за шеф на станицата Крива Река; Прљевић Ј. Младен, помокјен прометник 10 полагајна група станица Сењски Рудник за помокјник на соопштителниот контролор Чачак; Ангјелиновић Б. Дамјан, чиновнички приправник станица Тополица за отпраивник на возовите во станицата Крива Река; Капетановић М. Урош, соопштителен чиновник 8 полагајна група станица Пожега за отпраивник на возовите во станицата Лапово; Бонжулић К. Данило, прометник 9 полагајна група станица Пожега за отпраивник на возовите во станицата Велика Плана; Бранковић Д. Боривоје, соопштителен чиновник 8 полагајна група станица Велика Плана во станицата Чачак; Марјановић В. Лазар, виши контролор 6 полагајна група станица Доња Кјуприја за шеф на станицата Горњи Милановац; Недељковић Б. Михаило, прометник 9 полагајна група станица Лапово за отпраивник на возовите во станицата Горњи Милановац; Вучковић С. Миодраг, соопштителен чиновник 9 полагајна група шеф станица Почковина за отпраивник на возовите во станицата Влашко Поље; Мијатовић М. Милан, соопштителен чиновник 8 полагајна група станица Влашко Поље за шеф на станицата Почковина; Милојевић Д. Миодраг, соопштителен чиновник 8 полагајна група станица Паланка за шеф на станицата Умчари; Живадиновић Б. Борисав, прометник 9 полагајна група станица Рашка за отпраивник на возовите во станицата Паланка; Загорац Ј. Момчило, виши прометник 7 полагајна група, шеф станица Умчари за отпраивник на возовите во станицата Београд и Ангјелковић З. Спира, телеграфиста 9 полагајна група станица Бели Поток за отпраивник на возовите во станицата Тополица.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЉОДЕЛИЕ

Со Решението на Министерот за пољоделие I бр. 296 од 19 мај 1945 година, а на основание на чл. 1 и 4 Уредбата за назначување и унапредување државните службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 април 1945 година и Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на

Со Решението на Министерот за пољоделие I бр. 274 од 18 мај 1945 година, а на основание на членот 1 и 4 на Уредбата за назначуење и унапредуење државните службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 април 1945 година, и Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и институции од 20 април 1945 година, се назначује Ида Бабудер за референт на Оделението за сточарство на Министерството за пољоделие на Демократска федеративна Југославија, во времено својство, со припадностите на чиновник VI група.

Со Решението на Министерот за пољоделие I бр. 294 од 18 мај 1945 година, а на основание на членот 1 и 4 на Уредбата за назначуење и унапредуење државните службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 април 1945 година, и Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и институции од 20 април 1945 година, се назначује Вера Јовановиќ за чиновник — дактилограф на Министерството за пољоделие на Демократска федеративна Југославија, во времено својство, со припадностите на чиновник 10 положајна група.

Со Решението на Министерот за пољоделие I бр. 295 од 19 мај 1945 година, а на основание на членот 1 и 4 на Уредбата за назначуење и унапредуење државните службеници на Демократска федеративна Југославија од 2 април 1945 година и Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и институции од 20 април 1945 година, се назначује Милена Вејновиќ за чиновник-дактилограф на Министерството за пољоделие на Демократска федеративна Југославија, во времено својство са припадностите на чиновник 10 положајна група.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ

Со решение на помоќникот на Министерот п. т. и т. бр. 5546 од 26 мај 1945 година, а на основание на поднесената молба и Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уведује во должност при поштата, телеграфот и телефонот — Младеновац, Коруновиќ К. Ѓорѓије, отпуштени чиновнички приправник по § 45/2 ч. з.

Со решение на Помоќникот на Министерот п. т. и т. бр. 5557 од 27 мај 1945 година, а на основание на поднесената молба и предложението на Дирекцијата на поштата, телеграфите и телефоните — Нови Сад под бројот 3059/45 од 14 мај 1945 година, се стаује ван снага Решението на Главната управа п. т. број 1884/45 од 26 февруар 1945 година за престануење на службата у колку се односује на Душкој М. Милош, служител II група на поштата, телеграфот и телефонот Велика Кикинда, а именовани уведује во должност при поштата Вел. Кикинда.

Со решение на Министерот п. т. и т. I бр. 4829 од 25 мај 1945 година, а на основание на поднесената молба, се уважује оставката на државна служба на Станојевиќ А. Светлана, чиновнички приправник по § 45/I ч. з. на Главниот телефон во Београд.

Со решение на Министерот п. т. и т. бр. 5501 од 25 мај 1945 година, а на основание на предложението на Дирекцијата на поштата, телеграфите и телефоните Нови Сад бр. 6793/45 од 16 мај 1945 година како и чл. 4 на Уредбата за назначуење и унапредуење државните службеници и чл. 2 точ. 4 на Уредбата за регулирање припадностите на службениците од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на

сојузните министерства и институции, се назначује за служител II група во поштата, телеграфот и телефонот Нови Сад 1, Маријански Д. Данило, од Бачко Градиште.

Со решение на Помоќникот на Министерот п. т. и т. бр. 5427 од 24 мај 1945 година, а на основание на поднесената молба и Решението на Министерството за пошти, телеграфа и телефона бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уведује во должност при поштата, телеграфот и телефонот Београд 2, Боца Милка, бивши разредни поштар.

Со решение на Помоќникот на Министерот п. т. и т. бр. 5487 од 25 мај 1945 година, а на основание на поднесените молби и Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 18 април 1945 година, се уведујат во должност при поштата, телеграфот и телефонот Крушевац, Вујисић Р. Милован, виши контролор 6 група; и при државната разредна пошта Јањево, Палић М. Мата, служител прва група.

Со решението на Помоќникот на Министерот п. т. и т. бр. 5674 од 30 мај 1945 година, а на основание на поднесената молба и Решението на Министерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 3925 од 18 мај 1945 година, се уведује во должност при Главниот телеграф во Београд Јаковљевић П. Надежда, инспектор пета група во пензија.

СОДРЖАНИЕ:

	Страна
422. Закон за давање амнестија и помилување	409
423. Закон за решуење работните процеси —	409
424. Уредба за укинуење војна цензура над цивилната пошта во внатрешно соопштение	410
425. Решение да Напатствието за примена на работите за осигуруење прописите на законот за курсеви за повлекуење окупацијските новчаници и за регулирање задолженијата важи и за подручија Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија	410
426. Напатствије за извршуење Законот за исплата потврдите издадени при сменуењето окупацијските новчаници и за располагања на врзаните сметки —	411
427. Напатствие за извршуење чл. 12 став втори на Законот за курсевите за повлекуење окупацијските новчаници и за регулирање задолженијата на подручијето Босна и Херцеговина —	411
428. Напатствие за извршуење чл. 13 став втори на Законот за курсевите за повлекуење окупацијските новчаници и лирските бонови и за регулирање задолженијата на паричните подручија на Италијанската лира, германската марка и пенга (Словенија)	411
429. Задолжително толкување чл. 9 последни став и чл. 13, став 2 на Законот за курсевите за повлекуење окупацијските новчаници и за регулирање задолженијата —	411
430. Задолжително толкување чл. 7 последни став и чл. 14 став 2 Законот за повлекуење и сменуење окупацијските новчаници —	411
431. Толкување одредбите на Уредбата за откупуење волна —	412
432. Исправка на Решението за вршење стрмните жита род 1945 година —	412
433. Напатствие во врска со уплатите во „Фондот за обнова на земјата и помоќј на пострадалите крајеви“ —	412
434. Отварање пошта во Угриновци —	412
435. Повлекуење од промет франко и порто марки —	412